

15

. XXII

15

2019 .

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



:

26-

| | | |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1. | - | |
| | - | . . .2099, 2100 2695 |
| | | .03 |
| 2. | ” ” | |
| | | .04 |
| 3. | | |
| | | .05 |
| 4. | | |
| | | .06 |
| 5. | | |
| | | .08 |
| 6. | | |
| | 01.01.2019 30.09.2019 | 2019 |
| | | (-)09 |

7. 01.01.2019 30.09.2019 (-2)13

8. 01.01.2019 30.09.2019
(-3).....15

9.17



50 1 3
 (. 05/02) 39
 1
 (na " .04/03,08/06
 09/10)

14.10.2019 , :

-
 -
 . . .2099, 2100 2695

- . . .2099, 2100 1
 2695 ,

14.10.2019 .

.08-1412/2
 15.10.20192099, 2100 2695

----- .132.

4 1 2

(, . " .23/11; 54/11;
 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14;
 124/15 129/15) 2 " "

.08-1412/1
 15.10.2019 . , . .
 21 (, . " .56/11)
 1 43



50 1 3
 (. 05/02) 39
 1
 (na " .04/03,08/06
 09/10)

| | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|------|-----------|--------------|------------------|
| | | | | - 5 | VIII | 75 |
| | “ | , | ” | ; | | |
| | | | | - 5 | IX | 73 ; |
| | | | | | : | |
| 14.10.2019 | . | | | - | (.) 5 | I -V |
| | | | | - | (.) 5 | 59; I -V |
| .08-1414/2 | | | | - | 2 . | 93; I-III-IV II- |
| 15.10.2019 . | | , | | V | | 26; |
| | | | | - | 2 . | I-III-II IV- |
| | | | | V | | 23; |
| | | | | - | 2 . | I-III II- |
| | | | | V | | 16; |
| | | | | - | 2 . | I-III-V |
| | | | | III- IV | | 32; |
| | | | | - | 2 . | I-III-IV |
| | | | | II- V | | 14; |
| | | | | - | 2 . | I-III-IV |
| | | | | II- V | | 10; |
| | | 22 | 1 | 8 | | |
| 36 | 1 | 8 | | | | |
| | (| | | .05/02) , | | |
| | 41 | 5 | | | | |
| | (| | | | | |
| .103/2008.....100/2012), | | | | 2019/2020 | . | |
| 14.10.2019 | | | : | | | 2 |
| | | | | | | “ ” |
| | “ | | ” | | | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 3 |
| | “ | | ” | a | | |
| | : | | | | | “ ” |
| | | | | | | |
| - 10 | | | I -V | | | |
| | 171; | | | | | |
| - 5 | | VI | | 68 ; | .08-1414/1 | |
| - 4 | | VII | | 50 | 15.10.2019 . | , |
| | | | | | | . |
| | | | | | | |

(50 1 3
 . 05/02) 39 1
 na " .04/03,08/06 09/10)

1

2

.08-1413/1

15.10.2019 .

14.10.2019 .

.08-1413/2
 15.10.2019 .

Vrzo osnova na ~l en 50 stav 1 to~ka 3 od

50

1 3
 . 05/02) 39 1
 na " .04/03,08/06 09/10)

 (.05/02) 36 (21
 . 4/03, 8/06 9/10), 16 17
 (6/12, 144/14, 33/15, 104/15 215/15)
 14.10.2019 :

14.10.2019 .

.08-1415/2
 15.10.2019 .

(.05/02) 36 21 (16 17
 . 4/03, 8/06 9/10),
 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 215/15)
 14.10.2019 :

1

2

3

”

“

.08-1415/1

15.10.2019 .

Препим. Проект: Систем на улично осветлување - Smart Public and Street lighting
 Акроним на проектот: Реновирање и модернизација на системот за улично осветлување
 Број: v.3.0
 Се користи како: Financial Instruments
 општина: Општина Василево
 објект: Паметно јавно осветлување

Постоечка - група потрошувачка, постоечка инсталација Actual - group of consumption, existing installation

| description of lamp | type of lamp (international) | Luminaire wattage (system) | | total Luminaire wattage (system) [kW] | average lighting hours (100% power) [h/d] | operation hours (100% power) [h/a] | electric work (100% power) [kWh/a] | reduced power [%] | average lighting hours (reduced power) [h/d] | operation hours (reduced power) [h/a] | electric work (reduced power) [kWh/a] | total electric work (without cable loss) [kWh/a] | cable loss [%] | total electric work [kWh/a] |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| | | [W/unit] | [unit] | | | | | | | | | | | |
| Живачка светилка-250W | HME 250 | 209 | 31 | 8,34 | 11,85 | 4.252 | 35.439,51 | 0 | 3,00 | | | 739.844,73 | 5 | 773.836,36 |
| Compact fluorescent lamps 50W* | TC - L 24 | 142 | 512 | 72,70 | 11,85 | 4.252 | 309.155,58 | 0 | 3,00 | | | | | |
| Compact fluorescent lamps 50W* | TC - L 36 | 142 | 626 | 74,55 | 11,85 | 4.252 | 317.065,24 | 0 | 3,00 | | | | | |
| Метал халоген рефлектори | CDQ-TT 400 | 438 | 42 | 18,48 | 11,85 | 4.252 | 78.224,95 | 0 | 3,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ГРАД+СЕЛА | total | | 1110 | 173,99 | | | 739.844,73 | | | | | 739.844,73 | | 773.836,36 |

* - Претседателските 123W светилки се заменети со CFL. При тоа осветлувањето директно под столбот е помало од минималното осветлување за Београд иако согласно EN 13201 стандардот. Освен тоа овие светилки не се заменети за напредно осветлување и нивната работа е особено проблематична во зимските месеци кога амбиенталната температура е ниска. За таа цел во третирањата се користат како резервна потрошувачка на ел. енергија на последните / претходните светилки која чекана одговара за улично осветлување.

1

(50 1 3
.05/02) 39 1
na " .04/03,08/06 09/10)

). :

(

14.10.2019 .

(DFBOT).

2

.08-1416/2
15.10.2019 .

3

36
(" " .05/02), 17 4 " -
6/12), (" " -
14.10.2019 :

4

CO2

()
()

/

.08-1416/1
15.10.2019 .

,
..

5

23.100.000,00

(

)

6

50

1

3

(

.05/02)

39

1

(

na "

.04/03,08/06

09/10)

12

1

,

7

2018

01.01.2019

30.09.2019

(-1),

14.10.2019

8

.08-1417/2
15.10.2019 .

..

10

36

1

7

(

.05/02),

32

1

4

9

"

61/04, 96/04, 67/07, 156/09 47/11)

("

21

(

. 4/03, 8/06 9/10),

14.10.2019

“

”

:

2019
01.01.2019 30.09.2019
(-1)

- e
01.01.2019 30.09.2019
(-1).

-
01.01.2019 30.09.2019 (-1).

” “.

.08-1417/1
15.10.2019 .

,
. .

* * *

Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Василево за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 до 30.09.2019

Општина **Василево**

Извештаен период од 01.01.2019 до 30.09.2019 година

Датум на поднесување 15.10.2019 година

| | Буџет | | Самофинансирачки | | Дотации | | Донации | | Кредити | | Вкупно | | Останува за реализација |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | Буџет | Реализација | Буџет | Реализација | Буџет | Реализација | Буџет | Реализација | Буџет | Реализација | Буџет | Реализација | |
| ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС | | | | | | | | | | | | | |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ | 81.280.282 | 58.708.153 | 5.730.000 | 2.034.694 | 68.003.800 | 49.743.603 | 5.000.000 | 3.455.885 | 0 | 0 | 160.014.082 | 113.942.335 | 46.071.747 |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ | 58.003.357 | 34.682.550 | 5.700.000 | 2.034.694 | 67.968.800 | 47.953.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.672.157 | 84.670.265 | 47.001.892 |
| КАПИТАЛЕН БИЛАНС | | | | | | | | | | | | | |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 12.286.068 | 1.237.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.286.068 | 1.237.480 | 11.048.588 |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 35.562.993 | 25.263.083 | 30.000 | 0 | 35.000 | 0 | 5.000.000 | 3.455.885 | 0 | 0 | 40.627.993 | 28.718.968 | 11.909.025 |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ | 81.280.282 | 58.708.153 | 5.730.000 | 2.034.694 | 68.003.800 | 49.743.603 | 5.000.000 | 3.455.885 | 0 | 0 | 160.014.082 | 113.942.335 | 46.071.747 |
| 71 Даночни приходи | 22.585.000 | 10.607.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.585.000 | 10.607.075 | 11.977.925 |
| 711 Данок од доход, добивка и од капитални добии | 515.000 | 377.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.000 | 377.565 | 137.435 |
| 713 Даночи на имот | 7.950.000 | 3.024.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.950.000 | 3.024.473 | 4.925.527 |
| 717 Даночи на специфични услуги | 13.350.000 | 6.873.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.350.000 | 6.873.433 | 6.476.567 |
| 718 Такси за користење или дозволи за вршење на | 770.000 | 331.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 331.604 | 438.396 |
| 72 Недаочни приходи | 1.845.000 | 453.167 | 5.730.000 | 1.843.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.575.000 | 2.296.427 | 5.278.573 |
| 722 Такси и надоместоци | 1.100.000 | 275.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 275.412 | 824.588 |
| 723 Административни такси и надоместоци | 300.000 | 114.225 | 5.680.000 | 1.843.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.980.000 | 1.957.485 | 4.022.515 |
| 724 Други владини услуги | 20.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 7.000 | 13.000 |
| 725 Други недаочни услуги | 425.000 | 56.530 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000 | 56.530 | 418.470 |
| 74 Трансфери и донации | 56.850.282 | 47.647.911 | 0 | 191.434 | 68.003.800 | 49.743.603 | 5.000.000 | 3.455.885 | 0 | 0 | 129.854.082 | 101.038.833 | 28.815.249 |
| 741 Трансфери од други нивоа на власт | 56.850.282 | 47.647.911 | 0 | 191.434 | 68.003.800 | 49.743.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.854.082 | 97.582.948 | 27.271.134 |
| 742 Донации од странство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 3.455.885 | 0 | 0 | 5.000.000 | 3.455.885 | 1.544.115 |
| 75 Домашно задолжување | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 Домашно задолжување | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | | | | | | | | | | | | | |
| 73 Капитални приходи | 12.286.068 | 1.237.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.286.068 | 1.237.480 | 11.048.588 |
| 733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 12.286.068 | 1.237.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.286.068 | 1.237.480 | 11.048.588 |

| | Буџет | | Самофинансирачки | | Дотации | | Донации | | Кредити | | Вкупно | | Останува за реализација |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | Буџет | Реализација | Буџет | Реализација | Буџет | Реализација | Буџет | Реализација | Буџет | Реализација | Буџет | Реализација | |
| ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ | 58.003.357 | 34.682.550 | 5.700.000 | 2.034.694 | 67.968.800 | 47.953.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.672.157 | 84.670.265 | 47.001.892 |
| 40 Плати и надоместоци | 13.372.500 | 8.799.994 | 0 | 0 | 56.942.870 | 41.684.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.315.370 | 50.494.237 | 19.831.133 |
| 401 Основни плати | 8.535.800 | 5.728.229 | 0 | 0 | 41.578.353 | 30.232.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.114.153 | 35.960.757 | 14.153.396 |
| 402 Придоноси за социјално осигурување | 2.785.700 | 2.070.455 | 0 | 0 | 15.364.517 | 11.451.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.151.217 | 13.522.170 | 4.629.047 |
| 404 Надоместоци | 2.052.000 | 1.001.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050.000 | 1.091.310 | 1.048.690 |
| 41 Резерви и недефинирани расходи | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 Тековни резерви(развојниот расходи) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Патни и дневни расходи | 29.203.072 | 17.983.656 | 5.700.000 | 2.034.694 | 11.025.930 | 6.268.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.929.002 | 26.237.138 | 19.641.864 |
| 420 Патни и дневни расходи | 300.000 | 64.911 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 64.911 | 275.089 |
| 421 Колежални услуги, греење, голуби, транспорт | 7.150.000 | 5.477.755 | 425.000 | 52.469 | 3.037.800 | 2.187.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.612.900 | 7.717.657 | 2.895.143 |
| 423 Материјали и ситен инвентар | 2.800.000 | 1.653.790 | 1.735.000 | 261.930 | 2.399.000 | 540.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.934.000 | 2.856.703 | 4.077.297 |
| 424 Поправки и тековно одржување | 5.519.257 | 4.255.043 | 495.000 | 88.200 | 990.000 | 387.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.004.257 | 4.731.232 | 6.273.025 |
| 425 Договорни услуги | 7.553.815 | 5.487.589 | 1.310.000 | 481.274 | 4.271.130 | 2.617.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.134.945 | 8.536.469 | 4.548.476 |
| 426 Други тековни расходи | 1.520.000 | 1.044.578 | 195.000 | 28.790 | 328.000 | 134.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.043.000 | 1.208.135 | 834.865 |
| 427 Привремени вработувања | 360.000 | 0 | 1.500.000 | 1.122.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.860.000 | 1.122.031 | 737.969 |
| 45 Каматни плаќања | 100.000 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 2.526 | 97.474 |
| 452 Каматни плаќања кон домашни кредитори | 100.000 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 2.526 | 97.474 |
| 46 Субвенции и трансфери | 6.297.785 | 3.248.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.297.785 | 3.248.014 | 3.049.771 |
| 463 Трансфери до невладини организации | 1.550.000 | 1.219.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 | 1.219.500 | 330.500 |
| 464 Разни трансфери | 4.747.785 | 2.028.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747.785 | 2.028.514 | 2.719.271 |
| 47 Социјални бенефиции | 200.000 | 169.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 169.882 | 30.118 |
| 471 Социјални надоместоци | 200.000 | 169.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 169.882 | 30.118 |
| 49 Отплата на главница | 8.630.000 | 4.478.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.630.000 | 4.478.468 | 4.151.532 |
| 493 Отплата на главница по други нивоа на власт | 8.630.000 | 4.478.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.630.000 | 4.478.468 | 4.151.532 |
| ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 35.562.993 | 25.263.083 | 30.000 | 0 | 35.000 | 0 | 5.000.000 | 3.455.885 | 0 | 0 | 40.627.993 | 28.718.968 | 11.909.025 |
| 48 Капитални расходи | 35.562.993 | 25.263.083 | 30.000 | 0 | 35.000 | 0 | 5.000.000 | 3.455.885 | 0 | 0 | 39.627.993 | 28.641.437 | 10.986.556 |
| 480 Купување на опрема | 570.000 | 255.000 | 30.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.000 | 255.000 | 380.000 |
| 481 Градежни објект | 1.000.000 | 77.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 77.531 | 0 |
| 482 Други градежни објекти | 33.292.993 | 24.515.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 3.455.885 | 0 | 0 | 38.292.993 | 27.971.005 | 10.311.988 |
| 483 Зложувања и нефинансиски средства | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 486 Купување на возила | 500.000 | 415.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 415.432 | 84.568 |

Образложение

Градоначалник
Марјан Јанев

50 1 3 . 4/03, 8/06 9/10),
 (14.10.2019 :
 . 05/02) 39 1
 (na " .04/03,08/06 09/10)

30.09.2019 01.01.2019
 (-2)

30.09.2019 (-2), 01.01.2019 - e
 30.09.2019 01.01.2019
 (-2)
 14.10.2019

.08-1418/2
 15.10.2019 .

30.09.2019 01.01.2019
 (-2)

” “.

36 1 7
 (.05/02), 32 1 4
 (" " 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 47/11) 21
 (

.08-1418/2
 15.10.2019 .

Преглед на достасани ненамирани обврски

K2 за 01.01.2019 година до 30.09.2019

| раздел | ркб | назив на буџетски корисник |
|--------|-------|----------------------------|
| 70901 | 40800 | Општина Василево |

| година | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | | | Вкупно ненамирани обврски по |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | утужени | неутужени | вкупно | |
| јануари | 407.061 | 584.349 | 0 | 52.826.304 | 52.826.304 | 53.817.714 |
| февруари | 433.537 | 2.486.618 | 0 | 56.309.747 | 56.309.747 | 59.229.902 |
| март | 346.761 | 616.386 | 0 | 33.152.509 | 33.152.509 | 34.115.656 |
| април | 377.648 | 815.930 | 0 | 33.245.019 | 33.245.019 | 34.438.597 |
| мај | 598.331 | 859.068 | 0 | 34.191.350 | 34.191.350 | 35.648.749 |
| јуни | 664.312 | 1.283.770 | 0 | 33.322.060 | 33.322.060 | 35.270.142 |
| јули | 762.851 | 1.065.688 | 0 | 32.954.206 | 32.954.206 | 34.782.745 |
| август | 987.152 | 748.101 | 0 | 35.034.002 | 35.034.002 | 36.769.255 |
| септември | 615.848 | 987.152 | 0 | 34.680.600 | 34.680.600 | 36.283.600 |
| октомври | | | 0 | | 0 | 0 |
| ноември | | | 0 | | 0 | 0 |
| декември | | | 0 | | 0 | 0 |

Образложение:

Општина Василево заклучно со 31.07.2019 година има вкупно доспани а ненаплатени обврски на износ од 34.782.745 денари, од кои 762.851 се до 30 дена а 1.065.688 се до 60 дена, остатокот од 32.954.206 денари се обврски над 60 дена, 295.000 денари се однесуваат за изработка на проектна техничка документација за фекална канализација Василево, пат Ново Владевци-Сушево, Старо Владевци- Ново Владевци 175.501 денари се однесуваат за одржување на улици, 244.241 се за косење на јавни површини 809.550 се обврски за советници остатокот од обврските се стари обврски од минатата година

Општина Василево заклучно со 31.08.2019 година има вкупно доспани а ненаплатени обврски на износ од 36.769.255 денари, од кои 987.152 се до 30 дена 748.101 денара се до 60 дена, остатокот од 35.034.002 денари се над 60 дена, 363.140 денари се однесуваат за тековно-оперативни расходи, 742.938 се обврски за чистење на диви депони и одржување на улично осветлување, 888.250 денари се обврски за советниците, а остатокот се однесуваат за стари обврски.

Општина Василево заклучно со 30.09.2019 година има вкупно доспани а ненаплатени обврски на износ од 36.283.600 денари, од кои 615.848 се обврски до 30 дена 987.152 денари се до 60 дена, а 34.680.600 денари се над 60 дена, 148.586 се обврски за материјали за улично осветлување, 849.600 денари се обврски за советниците, остатокот се однесува за стари обврски

| расходна ставка | Вкупно ненамирани обврски по ставки |
|-----------------|-------------------------------------|
| 404 | 993.750 |
| 420 | |
| 421 | 1.395.212 |
| 423 | 1.452.411 |
| 424 | 5.402.237 |
| 425 | 849.308 |
| 426 | 2.606.363 |
| 427 | |
| 451 | |
| 452 | |
| 453 | |
| 461 | |
| 462 | |
| 463 | |
| 464 | |
| 471 | |
| 472 | |
| 473 | |
| 474 | |
| 480 | |
| 481 | 536.900 |
| 482 | 20.907.122 |
| 483 | |
| 484 | |
| 485 | |
| 486 | 1.040.297 |
| 487 | |
| 488 | |
| 489 | |
| 491 | |
| 492 | |
| 493 | 1.100.000 |
| Вкупно | 36.283.600,00 |

Овластено лице (печат и потпис):

50 1 3
 (1
 . 05/02) 39 1
 (1
 na " .04/03,08/06 09/10)

30.09.2019 01.01.2019
 (-3)

- e

30.09.2019 (-3), 01.01.2019

30.09.2019 01.01.2019
 (-3).

14.10.2019

-

.08-1419/2
 15.10.2019 .

01.01.2019 30.09.2019 (-3).

..

“ ”

 36 1 7
 (1 4
 .05/02), 32 1
 (" " 21
 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 47/11)
 (1
 . 4/03, 8/06 9/10),

.08-1419/1
 15.10.2019 .

, ..

14.10.2019

:

Образец К3

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општината

Општина: **ОПШТИНА ВАСИЛЕВО**
 Извештаен период: од **01.01.2019** година до **30.09.2019** година
 (доз. месец, година) (доз. месец, година)
 Датум на поднесување извештајот **15.10.2019**
 (доз. месец, година)

Долг и општината

(во оригинална валута)

| Реден број | Општина на кредит | Назив на кредитот и намена | Засводавач | Оригинална валута | Износ | каматна стапка % | Рок на отплата | Грејф период | Износ на повлечени трансии (во оригинална валута) | Гарантира и кредит | Первичност на отплата* | Датум на отплата на главницата | | Датум на отплата на камат | | Достасана објерска (во извештајниот период) | | Датум на достасување на објерската | | Платена објерска (во извештајниот период) | | Датум на отплата на објерската | | Достасана неплатена објерска (во извештајниот период) | | Состојба на долгот на извештајниот период** | | |
|------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|----------------|--------------|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|----------|--|--------|------------------------------------|-----------|--|------------|--------------------------------|--------|--|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Прв | Последен | Прв | Последен | Главница | Камата | Главница | Камата | Главница | Камата | Главница | Камата | на почетокот | на крајот | | | |
| 1 | 7099-MK | MSIP-NCE003-12 | М.Финанси | MKD | 24.724.039 | 2% | 10 години | 3 години | 23.493.724 | ДА | З | 10.08.2019 | 10.02.2022 | 10.08.2012 | 10.08.22 | 1.878.123 | 812 | 10.08.2019 | 578.123 | 503 | 18.02.2019 | 1.001.000 | 0 | 23.493.724 | 0.480.617 | | | |
| 2 | 8158-MK | MSIP-NCE004 | М.Финанси | MKD | 10.000.000 | 2% | 5,5 години | 1 година | 10.000.000 | ДА | З | 15.02.2018 | 15.02.2022 | 15.02.2018 | 15.02.22 | 1.111.111 | 538 | 10.08.2019 | 1.111.111 | 503 | 14.08.2019 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.555.556 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Забелешки

Долг и ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

| Реден број | Општина на кредит | назив на кредитот и намена | Засводавач | Оригинална валута | Износ | каматна стапка % | Рок на отплата | Грејф период | Износ на повлечени трансии (во оригинална валута) | Гарантира и кредит | Первичност на отплата* | Датум на отплата на главницата | | Датум на отплата на камат | | Достасана објерска (во извештајниот период) | | Датум на достасување на објерската | | Платена објерска (во извештајниот период) | | Датум на отплата на објерската | | Достасана неплатена објерска (во извештајниот период) | | Состојба на долгот на извештајниот период** | | Засвојривач (назив на ЈП) | |
|------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------|-------|------------------|----------------|--------------|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|----------|--|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--------------------------------|--------|--|-----------|---|--|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Прв | Последен | Прв | Последен | Главница | Камата | Главница | Камата | Главница | Камата | Главница | Камата | на почетокот | на крајот | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Забелешки

Лице за контакт
 Име и презиме и телефонски број Габриела Ефтимова 034/354-444

Овластено лице (печат и потпис):

50 1 3
 (1
 . 05/02) 39 1 300000002413978 4027998142679.
 (4
 na " .04/03,08/06 09/10)

2019

5

“ ”

14.10.2019

.08-1420/1
15.10.2019 .

.08-1420/2
15.10.2019 .

 36 1 1
 (1
 .05/02) 21
 (1
 . 4/03, 8/06 9/10),
 14.10.2019 :

1

20.000,00

” ”

2

1

3